

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџерско одлучување			
2.	Код	МЕК 210			
3.	Студиска програма	Менаџерска економија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ			
5.	Степен(прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2017/2018	7.	Број на ЕКТС	5
8.	Наставник	проф. д-р Васил Поповски доц. д-р Ирина Мајовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)			
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> Предметната програма ќе им овозможи на студентите продлабочено знаење за улогата и значењето на менаџментот и донесувањето на соодветни менаџерски одлуки како и нивното директно влијание на управувањето со организациите, процесите и човечките ресурси. Со цел донесување на соодветни одлуки и решавање на комплексни проблеми во деловното окружување, студентите ќе бидат детално запознаени со сите менаџмент аспекти односно концепти, практики и техники во управувањето со организациите и процесите како и различните процеси и техники на донесување на одлуки.</p> <p><b>Оспособен за (компетенции):</b> Студентите ќе го усвојат концептот на менаџмент како деловен процес и ќе бидат запознаени со менаџмент аспектите кои се основни за донесување на соодветни одлуки во различни состојби и средини. Предметната програма ќе ги оспособи студентите за решавање на едноставни и комплексни менаџерски проблеми при тоа целосно разбирајќи ги основните организациски системи и управувањето со истите. Активно ќе ги познаваат видовите на информации и изворите на информациите потребни за донесување на соодветни менаџерски одлуки.</p>				

<b>11.</b>	<b>Содржина на предметната програма:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Менаџери и управување</li><li>2. Вредности и норми во организациската култура</li><li>3. Етика и општествена одговорност</li><li>4. Управување со вработени во мултикултурно окружување</li><li>5. Управување во глобалното окружување</li><li>6. Менаџерот како планер и стратег</li><li>7. Управување на ланец на вредности</li><li>8. Управување со организациската структура и култура</li><li>9. Организациска контрола и промена</li><li>10. Менаџмент на човечки ресурси</li><li>11. Мотивација и извршување</li><li>12. Лидерство</li><li>13. Тимско работење: ефективни групи и тимови</li><li>14. Унапредување на ефективна комуникација</li><li>15. Управување со конфликти, политики и преговарање</li><li>16. Користење на напредна информациона технологија</li></ol>
------------	---